

Дали Македонија ќе биде притисната наредниве два месеца безусловно да се согласи со промена на нејзиното уставно име? Некои процеси кои се случуваат последниве неколку седмици навестуваат таква разврска на македонското НАТО патешествие. Предлозите кои медиумски беа експлоатирани цело време беа како од раков тресени, небаре деца му даваат име на новородено животинче, а не име на една суверена и независна држава. По смртта на Повелбата на ООН со признавањето на Косово од страна на големите сили без одлука на Советот за безбедност, ултиматумот кој ѝ се поставува на Македонија ќе значи уште еден досега невиден преседан во меѓународните односи. Тактиката која моќните се обидуваат да им ја наметнат на малите народи по принципот земи или остави, сериозно ги разнишува темелите на цивилизираната дипломатија. Едноставно владее политиката на силата, но не и политиката на правото. Западот сака во исто време да затвори две крупни балкански, но истовремено и светски прашања - косовското и македонското. Тоа се случува неколку месеци пред одржувањето на претседателскиот циклус во САД. Но, многумина стравуваат дека изнасилената одлука, која потоа како таква им се наметнува на страните да ја живеат, носи само катастрофални последици за иднината и не го решава проблемот. Во светот не постои вистинска дипломатија. Надворешната политика на силните држави станува перверзна, ноншалантна, се самопрогласуваат за привилегирани и посебни во одлучувањето, тие се над останатите. Светот со тоа ја изгуби рамноправноста меѓу народите и државите.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



КОЈ Е ИЗРОДОТ Ш МАКЕДОНСКО СТАРО 2.500 ГО

Новата дипломатска турнеја на Метју Нимиц, овој пат во Атина, се очекува да биде и последна. Иако се најавуваше дека тој веќе нема намера да нуди опции за името на земјата, сепак под нечија диригентска палка го стори тоа. Неутралниот посредник, кој патем ги спонзорираше и дел од претседателските кандидати во САД, со изразена грчка наклонетост и антимакедонизам, во вторникот во грчката престолнина го кажа сопствениот последен збор. Новиот предлог не ги задоволувал стопроцентно позициите на ниту една од страните. Излегоа молчешкум сите тројца од одајата каде преговараа и заминаа дома. Нимиц, Димитров и Васиљакис не сакаа да го обзнанат новото кумство. Наредниве петнаесеттина дена ќе биле клучни. Нимиц ги чека ставовите и одговорите од Скоп-

је и од Атина. Која страна е сега позасегната, која е повеќе притисната до кошот?

КУКАВИЧКОТО ЈАЈЦЕ НА НИМИЦ

Ако предлогот "Демократска Република Македонија" е официјалниот кој им го претстави Метју Нимиц на двете страни во Атина, тогаш нашите политички репрезенти и донесувачи на одлуките треба да ни дообјаснат неколку работи. Прво, дали додавката "демократска" пред уставното име на нашата земја го означува општественото уредување на Македонија во овој актуелен момент во кој живееме или истата таа додавка има значење на име, на пример, како Северна или Јужна Кореја?

РЕФЕРЕНДУМОТ БИ БИЛ ЧИН НА ПРЕДАВСТВО

Најавите за распишување референдум за името од страна на македонските власти внесуваат голема загриженост кај сите слоеви во општеството. Тоа не би значело ништо друго освен индиректен чин на велепредавство. На Македонија не ѝ е потребен никаков референдум. За името постои седржавен и сенароден консензус и тука нема никаква отстапка. Излегувањето на гласачките места ќе претставува аргумент во рацете на Грција дека некој овде кај нас не е сигурен дали државата треба да си го зачува милениумското име. Ниту претседателот, ниту премиерот, уште помалку некоја квазипартија не треба и не смеат да се залетуваат во правењето нови авантури, кои утре или задутре скапо ќе нè чинат. Едноставно треба да ја продолжиме политиката на забетонирана позиција, која никој нема да смее да ја промени. Секој политички процес, кој се коси со оваа конзервативна стратегија, ризикува да ги продаде достоинството и честа на македонскиот народ и македонската држава. Груевски и неговата Влада од една и претседателот Црвенковски од друга страна, не смеат одговорноста да му ја припишат на македонскиот народ, кој на референдумот ќе каже големо "НЕ" за промената на името. Нивната политика треба да биде поодговорна и без вакви трикови и манипулации.

Ако е опис на државното уредување има едно значење, но ако има елементи на видоизменување на името Македонија, тогаш има друго значење. Оттука, овој предлог на Нимиц има одредена заткулисна игра која мора да се разоткрие, да се разобличи и да ѝ се презентира на јавноста како таква. Нашите преговарачи треба на дипломатите-кумови да им го постават и прашањето под која буква Македонија ќе биде запишана во регистарот на светската организација во Њујорк, под "Д" или под "М"? Доколку е запишана под "М", во тој

нервоза на двете страни и тие кажуваат нешта што можеби не би требало да ги кажуваат, но сметам дека прашањето е решливо пред Самитот на НАТО во Букурешт. Постои можност за компромис во кој двете страни би излегле како победници. Инаку, нема пречки за влез на Македонија во Алијансата од аспект на исполнувањето на неопходните критериуми".

"Ќе има сериозен обид да се направи исчекор во преговорите меѓу Македонија и Грција за разликите околу името. Ќе произлезат нови креативни идеи и ќе следува решение преку добра волја од двете страни. Знам дека има



Брус Џексон, директор на проектот "Демократија во транзиција"

случај сме издејствувале зачувување на нашето име и идентитет, но ако одговорот е дека ќе бидеме регистрирани под буквата "Д", бидејќи ќе го носиме името ДР Македонија, тогаш ситуацијата е поинаква. Во тој случај, Македонија ќе наследи на кукавичкото јајце, кое сега ни го наметнува посредникот во преговорите. Понатаму, која ќе биде меѓународната кратенка на нашава земја, ДРМ или МКД? Под кое име ќе бидеме запишани на претстојниот "Евросонг" во Белград - ДРМ или Македонија? Истото се однесува и за меѓународните спортски натпревари. На овие прашања наредниве денови очекуваме точни и недвосмислени одговори, како од домашните, така и од странските преговарачи за името.

ТО ЌЕ ГО СМЕНИ ТО ИМЕ ДИНИ?

